



Далечинско управување

Распоредот на функциите на копчињата на далечинскиот управувач и прегледот на функциите којшто се на располагање се дадени на претходната страна.

Правилно насочување на далечинскиот управувач:

Далечинскиот управувач пренесува инфрацрвени сигнали до медија приемникот.

Сензорот што ги прима сигналите е поставен на предната страна на медија приемникот. Секогаш насочете го далечинскиот управувач кон предниот дел од медија приемникот.



ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ ЗА МЕДИЈА ПРИЕМНИК

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Батерии за далечинскиот управувач

За далечинскиот управувач се потребни две батерии (вид AAA 1.5 V, кои се приложени со далечинскиот управувач).

Ставете ги батериите во далечинскиот управувач на следниот начин:

1. Отворете го капакот на делот за батерии со туркање на резата кон врвот и подигнете и извадете го капакот.

2. Ставете ги батериите во преградата.

Погрижете се батериите да ги поставите на соодветните полови.

Соодветната положба е посочена на долниот дел на преградата за батерии.

3. Вметнете го врвот на капакот назад во лежиштето и притиснете надолу додека не легне во соодветната положба.

Забелешка: Доколку се одлучите да користите батерии што се полнат наместо стандардни батерии, внимавајте електричните карактеристики да се соодветни со карактеристиките на стандардните батерии. Батериите што се полнат често имаат понизок напон што може да доведе до неисправно функционирање на опремата.

Гарантниот рок за далечинскиот управувач е во согласност со важечките законски прописи



Опис на далечинскиот управувач

Далечинскиот управувач се користи само со Медиа приемник кој го обезбедува Македонски Телеком за услугата MaxTV. Командите на далечинскиот управувач се користат за навигација во менито. Деталите се дадени во продолжение.

Функции кои се достапни само преку далечинскиот управувач, а не и преку менито, се:

- Мини информатор
- Премотување наназад и нанапред,
- Пауза на програмите во живо
- Контрола на јачина на звук и исклучување на звукот

Сите останати функции се достапни и преку менито.

Вклучување

- Power**
копчето го вклучува и исклучува Медиа приемникот
- LED индикатор**
свети кога е притиснато некое копче на далечинскиот управувач

Внесување на податоци

- Копчиња со цифри**
 - за внесување на бројки (на пример бројеви на канали)
 - за внесување на букви, како за пишување на SMS пораки (на пример при пребарување)
- Delete**
го брише внесеното
- Confirm**
го потврдува внесеното

Јачина на звук

- Контрола на звук**
ја регулира јачината на звукот
- Mute**
го вклучува и исклучува звукот

Play копчиња

- *Timeshift**
 - ја запира телевизиската програма што е моментално во тек; со повторно притискање на копчето, продолжува програмата од моментот во кој е запрена
 - служи како копче за пуштање и паузирање на видео содржина или друг снимен материјал
- *Stop**
го запира емитувањето на видео содржина или друг снимен материјал
- *Rewind/Forward**
премотува напред или назад
- *Record**
 - директно ја снима програмата што моментално е во тек
 - програмира да се снимат програма што подоцна ќе се емитува
- *Skip back**
премотува назад 7 секунди
- *Skip forward**
премотува напред 30 секунди



Навигација

- Preview**
го отвора прозорецот Preview во долниот дел од ТВ екранот и може да се вклучи со кое било копче со стрелка
- Копчињата со стрелки горе/доле**
за пребарување на програмите што моментално се емитураат на различни канали
- Копчињата со стрелки десно/лево**
за пребарување на програмите коишто подоцна ќе се емитураат на соодветните канали
- Menu**
го отвора главното мени
- Копчиња за навигација**
овозможуваат пребарување на листи, менија, EPG итн.
- OK**
го потврдува изборот
- Програмски водич**
го отвора електронскиот програмски водич
- Options**
обезбедува опсег на дополнителни функции, на пример
 - во EPG
 - во текот на пребарувањето
- Exit**
го затвора менито или телетекстот
- Back**
се враќа еден чекор назад во менито
- Копчиња во боја**
 - овозможуваат навигација на екранот со телетекст
 - овозможуваат пристап до апликации
- Change channel/Scroll**
 - ги менува каналите при гледање телевизија
 - ги менува страните при долги листи

Разно

- Teletext**
го отвора екранот со телетекст. Користете го копчето Exit за излез
- Info**
прикажува дополнителни информации
 - за тековните и претстојните програми
 - за видео материјали
- TV/Radio**
копчето нема функција – наменето е за идни функции
- Video on Demand**
ја отвора видеотеката
- *My recordings**
ги отвора снимените содржини
- Swap**
се избира помеѓу последните пет гледани канали

* Функционалностите за паузирање на програма во живо, премотување, снимање и гледање на снимена програма ќе Ви бидат овозможени само доколку на вашиот уред за интегриран пристап имате поврзан медиа приемник кој има вграден хард диск на кој ќе се врши снимањето.

Вовед

Добредојдовте

Ви благодариме што го одбравте T-Home медија приемникот 300 (Media Receiver 300) на Македонски Телеком, дизајниран за употреба само во Македонија.

Медија приемникот 300 (МП300) на T-Home може да го користите за да ја добиете MaxTV услугата Телевизија преку Интернет Протокол (IPTV) и Видео содржини на Ваше барање (VoD) на Вашиот телевизор.

Ве молиме да одвоите малку време за да се запознаете со новиот T-Home Медија приемник 300, за да можете да уживате во многу часови забава со висок квалитет.

За да можете да ги користите сите функции што ги обезбедуваат T-Home Медија приемникот 300 потребно е да имате:

- DSL (интернет) врска од T-Home,
- Рутер (HGW) поврзан на интернет.

Симболи коишто се користат за предупредувања и информации

Ова упатство за работа содржи важни предупредувања и корисни информации. Овие предупредувања и информативни забелешки се посочени на два различни начини според важноста на истите:



Предупредување: Важно е да се забележат и следат информациите идентификувани со овој симбол за предупредување! Во спротивно, може да дојде до физички повреди или штета на имот!

Забелешка: Овие информации се обезбедуваат за Ваша корист и треба да се почитуваат и следат. Така ќе се спречат грешки и дефекти.

Содржина

Вовед	5
Добредојдовте	5
Симболи коишто се користат за предупредувања и информации.....	5
Содржина	6
Подготовка за работа на T-Home Медиа приемник 300	7
Подготовки и преглед.....	7
Инсталација и вклучување.....	9
Видео поврзување за најдобар квалитет на сликата	10
Детали за поврзувањата.....	11
Функционирање на T-Home Медиа приемник 300	17
Далечинско управување	17
Ресетирање на T-Home Медиа приемник 300	17
Употреба на услугата	18
Додаток	19
Гаранција	19
Решавање на проблеми и лоцирање на грешки	19
Техничка служба.....	20
Чистење.....	20
Батерии за далечинскиот управувач	20
CE Симбол	20
Технички податоци.....	21


Подготовка за работа на T-Home Медиа приемник 300

Подготовки и преглед

Ова поглавје обезбедува иницијален, општ преглед на МП300. Следните делови обезбедуваат упатства „чекор по чекор“ за подготовка на опремата за употреба и поврзување на Вашите видео и аудио уреди на истата.

Проверка на содржината на пакетот

За да се осигурате дека опремата може да се инсталира без какви било проблеми, од суштинска важност е да ги имате сите делови и дополнителна опрема на располагање. Затоа, внимателно проверете ја содржината на пакетот. Следните индивидуални делови треба да се наоѓаат во добиениот пакет:



Доколку недостигаат делови или има оштетени делови, Ве молиме да ја контактирате нашата техничка служба на бесплатниот телефонски број 080012345


Локација на инсталација и употреба

МП300 е наменет за употреба во затворени, суви простории со температура во опсег од 0°C до +40°C.



Предупредување: Никогаш не го изложувајте уредот на директни извори на топлина или директна сончева светлина. Заштитете го уредот од влага, прав, корозивни течности и гасови.

Подготовка за работа на Медиа приемникот




1. **On/Standby** – Притиснете го ова копче за да ја вклучите опремата. Повторно притиснете го ова копче за да го ставите МП300 во Standby.
 2. **⏻** - Ова копче моментално нема функција (наменето е за функции во иднина)
 3. **Back** – Притиснете го ова копче за да се вратите едно ниво назад во менито.
 4. **Копчиња за навигација (стрелки)** - Се користат за да се отвори списокот на канали и да се движите низ листата на ТВ канали. Во менито, копчињата го движат изборот.
 5. **OK** – Притиснете го ова копче за да го потврдите изборот или внесот.
 6. **Menu** – Притиснете го ова копче за да го отворите главното мени.
 8. **Копче за ресетирање** – опремата ја ресетира на автоматските фабрички подесувања.
 9. **HDMI port** – Овој влез се користи за поврзување на Вашиот HDTV компатабилен телевизор со употреба на HDMI кабел.
 10. **LAN port** – се користи за поврзување на МП300 на Интернет преку соодветниот уред (на пример рутер).
 11. **SCART излез** – На овој влез можете да поврзете друга опрема.
 12. **SCART влез** – На овој влез можете да поврзете друга опрема. Во тој случај, поврзете го телевизорот на SCARTизлезот на МП300.
 13. **Видео излез (Video Out)** – Поврзете го овој порт на телевизорот во Video In портот.
 14. **Аналоген стерео излез** – Може да се користи за поврзување на аналоген стерео систем.
 15. **S-Video излез** – Се користи за поврзување на телевизор преку S-Video влезот.
 16. **Дигитален аудио излез** – Овој порт е поврзан на компатибилен оптички влез во засилувач или hi-fi систем.
 17. **Аудио коаксиален излез** – Овој порт е поврзан на компатабилен коаксиален влез во засилувач или hi-fi систем, на пример.
 19. **Електричен приклучок** – за поврзување на дадениот кабел за струја (220 V).
 20. **Прекинувач за електрична енергија** - се користи за вклучување и исклучување на напојувањето со електрична енергија.
- 7 и 18 USB влезови** – Служат за поврзување на периферна USB опрема.

Инсталација и вклучување

Дијаграм за инсталација

Следниот дијаграм ја илустрира типичната поставеност на инсталацијата:

- Користете го дадениот SCART кабел за поврзување на SCART OUT портот на МП300 со телевизорот.
- Поврзете го МП300 и рутерот со употреба на дадениот мрежен (LAN) кабел.
- МП300 се напојува со струја преку приклучокот за електрична енергија.



Делот „Детали за поврзувањата“ на страна 11 обезбедува упатства „чекор по чекор“ за поврзување на различна видео и аудио опрема.

Вклучување на Медиа приемникот

Забелешка: Мора да се воспостави DSL врска од T-Home, за да се користи MaxTV услугата.

1. Вклучете го МП300 преку прекинувачот power на задната страна.
2. Ве молиме да почекате неколку секунди да видите дали екранот на МП300 ќе се осветли. Доколку тоа не се случи, вклучете го МП300 со копчето на предната страна. Уредот сега го вчитува оперативниот софтвер. Ова може да потрае неколку минути.
3. Вклучете го телевизорот.
4. Изберете го соодветниот надворешен извор на телевизорот, најчесто идентификуван како "Source" (може да се појави на различни извори во зависност од поврзувањето што се користи помеѓу МП300 и телевизорот).
5. Почекајте додека „Start Screen“ се појави на телевизорот.



Забелешка: По завршување на постапката за вклучување, Медиа приемникот може да се контролира само со употреба на далечинскиот управувач.

Видео поврзување за најдобар квалитет на сликата

Вашиот МП300 обезбедува опсег на видео влезови каде што квалитетот на сликата значително варира. Следните информации ќе Ви помогнат да ја направите вистинската одлука за тоа кој видео влез е најсоодветен за Вашиот телевизор.

Ве молиме да го проверите упатството за работа дадено за телевизорот за да можете да откриете кои влезови постојат на телевизорот и кои стандарди за пренос ги поддржува истиот.

Стандард за пренос	Квалитет на слика	Врската Медиа приемникот - телевизор
HDMI 	*****	Доколку телевизорот е опремен со HDMI влез: Поврзете го HDMI влезот на телевизорот и МП300 со употреба на приложениот HDMI кабел.
HDMI со DVI-Adapter 	*****	Доколку Вашиот телевизор не е опремен со HDMI влез, но има DVI влез кој што поддржува HDCP стандард: Поврзете го DVI влезот на телевизорот со HDMI влезот на МП300 со употреба на приложениот HDMI кабел со соодветен HDMI-DVI адаптер (не е приложен).
SCART RGB 	***	Доколку телевизорот е опремен со SCART влез кој што поддржува RGB: Поврзете го SCART влезот на телевизорот и SCART OUT влезот на МП300 со употреба на приложениот SCART кабел.
S-video 	**	Доколку телевизорот е опремен со S-Video влез: Поврзете го овој влез на со S-Video влезот на МП300 со употреба на S-Video кабел (не е приложен).

Стандард за пренос	Квалитет на слика	Врската Медиа приемникот - телевизорот
SCART Composite 	*	Доколку телевизорот е опремен со SCART влез кој што не поддржува RGB: Поврзете го SCART влезот на телевизорот и SCART OUT влезот на МП300 со употреба на приложениот SCART кабел. Врската тогаш се базира на композитен стандард.
Composite 	*	Доколку телевизорот е опремен со композитен влез: Поврзете го композитниот влез со МП300 со употреба на композитен кабел (не е приложен).


Детали за поврзувањата

Овој дел обезбедува детални информации за сите влезови и приклучоци на МП300 и нивната намена.

Употреба на LAN влез

LAN влезот на МП300 се користи за обезбедување на пристап до MaxTV. За да се осигурате дека МП300 е соодветно поврзан на рутерот, забележете го следното:

LAN влезот се наоѓа на задниот дел на МП300 лево од SCART приклучоците.



Мрежен (LAN) кабел



Модем/рутер

Како да го поставам?

Вметнете го едниот крај на дадениот мрежен кабел во LAN влезот на МП300. Проверете дали другиот крај на кабелот е соодветно поврзан со модемот/рутерот (вообичаено тоа е четвртата LAN порта со жолта боја на Вашиот HGW уред).


Употреба на HDMI влезот

HDMI ("High Definition Multimedia Interface") е дигитален интерфејс што овозможува видео резолуција до 1080i со едно поврзување.

Доколку имате телевизор компатибилен со HDMI, можете да уживате во сите придобивки од оваа иновативна технологија.

Каде е влезот?

HDMI влезот се наоѓа на задната страна на МП300 лево од LAN влезот.



HDMI кабел за поврзување



HD телевизиски приемник (HDTV)

Како да го поставам?

Доколку имате телевизор компатибилен со HDMI, поврзете го HDMI влезот на телевизорот и МП300 со употреба на приложениот HDMI кабел. Проверете дали другиот крај на HDMI кабелот е соодветно поврзан со HDMI влезот на телевизорот.


Забелешка: Доколку го користите HDMI влезот, не можете да ги користите SCART влезовите на МП300. Моментално, аудио сигналите може да се пренесуваат со стерео квалитет само преку HDMI влезот. HDMI влезот е наменет за пренос на сигнали (не за внес на сигнали).

Употреба на SCART влезовите

SCART влезовите овозможуваат поврзување на периферни уреди (на пр. DVD уред или видео рекордер) на телевизорот преку МП300. SCART стандардот овозможува аналоген аудио и видео квалитет, при што и аудио и видео сигналите се пренесуваат преку истиот порт.

Каде се влезовите?

Двата SCART влеза се наоѓаат на задната страна на МП300. Тие се двата најголеми влеза на задната страна. Секој влез има еден закосен раб.



Како да ги поставам?

Поврзете го Вашиот DVD уред, видео рекордер или сличен уред на МП300 преку SCART IN влезот. За ова е потребен дополнителен SCART кабел за поврзување. Користете го дадениот SCART кабел за поврзување на SCART OUT портот на МП300 со SCART IN влезот на телевизор.


Забелешка: Доколку се користи SCART влезот, не може истовремено да се користи HDMI влезот.

Употреба на Video Out портот

Video Out портот е стандарден формат за видео излез. Video Out пренесува само видео сигнали. За да се пренесе соодветниот звук за видео сигналите, мора да поврзете телевизор, засилувач или hi-fi систем на еден од аудио излезите на МП300. Дополнителни информации за поврзување на дигитална аудио опрема се дадени на страна 21.

Каде е влезот?

Video Out влезот се наоѓа на задниот дел на МП300 помеѓу SCART приклучоците и S-Video портот.



Како да го поставам?


Ставете го Video Out кабелот во Video Out излезот на МП300. Внимавајте на боите на кабелот (жолто со жолто). Поврзете го другиот крај на кабелот со Видео портот на телевизорот или мониторот. Користете соодветен аудио кабел за поврзување на аудио излезот на МП300 со телевизорот, засилувачот, hi-fi системот или сличен уред (боите обележани овде: црвена со црвена и бела со бела).

Употреба на S-Video порт

S-Video е стандарден формат за видео излез. S-Video пренесува само видео сигнали. За да се пренесе соодветниот звук за видео сигналите, потребно е да поврзете телевизор, засилувач или hi-fi систем на еден од аудио излезите на МП300.

Каде е влезот?

S-Video влезот се наоѓа на задниот дел на МП300 десно од Video Out портот.



Како да го поставам?


Поврзете го S-Video кабелот за поврзување на S-Video излезот на МП300 со влезот на телевизорот или мониторот. Користете соодветен аудио кабел за поврзување на аудио излезот на МП300 со телевизорот, засилувачот, hi-fi системот или сличен уред (боите обележани овде: црвена со црвена и бела со бела).

Употреба на Дигиталните аудио влезови

За да се постигне најдобар квалитет на звук, МП300 може едноставно да се поврзе на дигитален hi-fi систем, дигитален засилувач или компатибилен уред. Врската може да се воспостави со употреба на коаксијален кабел или оптичка врска.

Каде се влезовите?

Дигиталните аудио влезови (коаксијални и оптички) се наоѓаат на задниот дел на МП300, во централниот дел, до USB портот.



Како се користи?

Поврзете го коаксијалниот кабел или оптичкиот кабел директно од Вашиот аудио систем (hi-fi систем, засилувач или слично) на коаксијалниот влез или оптичкиот аудио влез на МП300.

Функционирање на Медиа Приемникот 300



Далечинско управување

МП300 се контролира со употреба на далечинскиот управувач.

Распоредот на функциите на копчињата на далечинскиот управувач и прегледот на функциите којшто се на располагање се дадени на внатрешната страна на предната корица.

Правилно насочување на далечинскиот управувач:

Далечинскиот управувач пренесува инфрацрвени сигнали до МП300. Сензорот што ги прима сигналите е поставен на предната страна на МП300. Секогаш насочете го далечинскиот управувач кон предниот дел од опремата.



Ресетирање на Медиа приемникот

Со притискање на копчето за ресетирање, сите подесувања на корисникот се ресетираат во автоматската состојба во која е доставен МП300.

Копчето за ресетирање се наоѓа на задниот дел на МП300 лево од HDMI влезот. Следете ги наведените чекори за ресетирање на МП300:


1. Исклучете го МП300 со Power прекинувачот на задната страна од уредот.
2. Притиснете го и држете го Копчето за ресетирање и, додека го правите тоа, повторно вклучете го МП300 со употреба на Power прекинувачот.
3. На телевизорот се појавува порака за функцијата за ресетирање. Сега отпуштете го Копчето за ресетирање.
4. Следете ги инструкциите којшто ќе се појават на екранот.




Предупредување: Целиот материјал снимен на хард дискот на МП300 исто така се брише!


Употреба на услугата

Започнување со услугата

1. Вклучете го телевизорот и Медиа приемникот.
2. Изберете го соодветниот надворешен извор на телевизорот, најчесто идентификуван како "Source" (MaxTV може да се појави на различни извори во зависност од поврзувањето што се користи помеѓу МП300 и телевизорот).
3. Притиснете го копчето  за да го отворите главното мени на MaxTV.


Навигација низ менито

1. Користете ги копчињата за навигација за да се движите низ деловите од менито. Стрелката укажува на делот од менито на кој моментално се наоѓате.
2. Движете се низ различни опции во делови од менито со употреба на копчињата за навигација. Моментално избраната опција во менито е обележена со магента боја.
3. Потврдете го изборот на опцијата во менито со притискање на .

Забелешка: Притиснете го копчето  за да се вратите еден чекор назад во менито.

Повторно притиснете го копчето  за да го затворите менито.

Исклучување на Медиа приемникот

1. Притиснете  да го ставите МП300 на Standby. LED диодата се вклучува кога Standby е активираан.
2. Исклучете го телевизорот.

Забелешка: Медиа приемникот мора да биде вклучен или поставен на Standby за да ги снима програмите коишто се програмирани за снимање.

Правна заштита за деца и млади лица

Македонски Телеком дава исклучително голема важност на правна заштита на деца и млади лица. Затоа, согласно Законот за деца и млади лица, содржините кои не се прилагодени, се блокирани за деца и млади лица до определена возраст од страна на Македонски Телеком.

Додаток

Гаранција

Во случај на дефект, корисникот има право на поправка или замена на производот.

Штетата настаната како резултат од неправилно ракување, употреба или чување, виша сила или други надворешни влијанија, е исклучена од условите во гаранцијата, како што е условот за потрошни материјали во уредот, на пр. батерии на полнење.

Доколку постои сомневање за штета во врска со гаранцијата која ја вклучува нашата терминална опрема, јавете се на бесплатниот телефонски број за техничка поддршка 0800 12345.

Решавање на проблеми и лоцирање на грешки

Доколку опремата не работи како што треба, прочитајте ги информациите во долната табела за да се обидете да го решите проблемот.

Проблем	Можна причина	Решение
Не свети диодата на предниот дел од уредот.	Електричниот кабел не е правилно вклучен. Прекинувачот е исклучен.	Правилно вклучете го кабелот. Вклучете го прекинувачот на задната страна од уредот.
Ништо не се појавува на телевизорот.	Уредот е на Standby.	Вклучете го уредот.
	Нема врска помеѓу МП300 и телевизорот.	Проверете ја врската помеѓу МП300 и телевизорот. Одберете го правилниот AV канал.
Нема звук.	Audio, SCART или HDMI каблите не се правилно поврзани.	Проверете го поврзувањето.
	Јачината на тонот е наместена на 0.	Одберете повисоко ниво на јачина на звук.
	Звукот е исклучен.	Повторно притиснете го копчето Mute.
Далечинскиот управувач не работи.	Правилно насочете го далечинскиот управувач.	Насочете го далечинскиот управувач кон предниот дел од опремата.
	Батериите се празни или се неправилно ставени.	Заменете ги батериите или ставете ги правилно.
Видеата од VoD се прикажуваат со лош квалитет.	Материјалот е заштитен со авторски права за поврзаниот DVD/видео рекордер уред.	Директно поврзете го телевизорот со МП300.

Повеќе информации се достапни на нашата страна на Интернет: <http://maxtv.mk>. Доколку проблемот е сèуште присутен, Техничката служба на Македонски Телеком на 0800 12345 е секогаш достапна за помош.

Техничка служба

Дополнителни совети и помош за конфигурирање на МП300 можете да добиете преку нашата дежурна линија за бесплатна техничка поддршка на 0800 12345.

Чистење

Чистење на уредот - кога има потреба


Избришете ја опремата со навлажнета ткаенина или со антистатичка ткаенина. Избегнувајте да користите суви или мокри ткаенини! Никогаш не користете раствори, средства или прашоци за чистење! Тие ја оштетуваат опремата. Никогаш не ја потопувајте опремата во течности и не истурајте течност врз неа!

Батерии за далечинскиот управувач

За далечинскиот управувач се потребни две батерии (вид AAA 1.5 V, дадени со приложениот материјал).

Ставете ги батериите во далечинскиот управувач на следниот начин:

1. Отворете го капакот на делот за батерии со туркање на резата кон врвот и подигнете и извадете го капакот.
2. Ставете ги батериите во преградата.
Погрижете се батериите да ги поставите на соодветните полови. Соодветната положба е посочена на долниот дел на преградата за батерии.
3. Вметнете го врвот на капакот назад во лежиштето и притиснете надолу додека не легне во соодветната положба.



Забелешка: Доколку се одлучите да користите батерии што се полнат наместо стандардни батерии, внимавајте електричните карактеристики да се соодветни со карактеристиките на стандардните батерии. Батериите што се полнат често имаат понизок напон што може да доведе до неисправно функционирање на опремата.

СЕ Символ

Оваа опрема ги исполнува барањата предвидени со Директивата на ЕУ: 1999/5/ЕЗ, директива за радио опрема и телекомуникациска терминална опрема и взамено признавање на нивната сообразност.

Технички податоци

Податоци за перформансите

Оперативен систем:	Windows CE
Безбедносен систем:	MS DRM; Macrovision
Функционирање:	Инфрацрвено далечинско управување
Јазик:	Англиски/Македонски
Мрежни портови:	10/100 Mbit/s Ethernet
Далечинско управување:	Инфрацрвено
Аудио:	AAC, MPEG-1 (MP3), Dolby AC3
Видео:	MPEG-2, MPEG-4 (H264), VC-1
Ажурирање:	Преку DSL мрежа
Медиа процесор:	Sigma Designs SMP 8634
Меморија:	128 MB DRAM
Складирање на медиум:	160 GB хард диск
Ладење:	Активно, со вентилатор

Приклучоци за поврзување

Аудио аналогно:	2 x RCA, Stereo (L, R)
Аудио дигитално (S/PDIF):	1 x RCA (коаксилано), 1 x TosLink (оптичко)
Ethernet:	1 x RJ-45, 10/100 Mbit/s
HDMI:	HDMI 1.1 со HDCP со процес за заштита од копирање за HDTV
TV SCART:	Стерео аудио, RGB/CVBS (FBAS)
Видео SCART:	Стерео аудио, RGB/CVBS (FBAS)
S-Video:	1 x Mini DIN
Video Out (компонитно):	1 x RCA
USB:	2 x USB 2.0

Општи податоци

Влезно напојување:	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Заштита:	Внатрешен осигурувач
Потрошувачка на електрична енергија:	Максимална: 30 W При работење: 17 W На Standby: 12 W
Прекинувач за електрична енергија:	Прекинувач за наизменична струја на задниот дел од уредот, Вклучување/исклучување
Видео стандарди:	PAL, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
Услови во просторијата:	0 °C до +40 °C, 8% до 95% релативна влажност (некондензирачка):
Тежина:	2.90 kg (без дополнителни алатки и пакување)
Димензии:	348 mm x 70 mm x 275 mm (W x H x D)

Media marrës 300

Udhëzim për punë

Informata për sigurim

Ju lutemi ti ndiqni informatat vijuese që të mbroheni nga lëndimet fizike:

- Në asnjë rast mos e hapni pajisjen vet.
- Asnjëherë mos i prekni hyrjet për lidhje me gjëra të mprehta metalike.
- Rregulloni kabllo të mënyrë që nuk do të paraqesin rrezik nga shkëlqja apo nga stërkëmbja.
- Pajisjen kyçni vetëm në bashkuesit për energji elektrike me vlera të cilat janë në pajtueshmëri me vlerat e shënuara në pllakën e deklaratës.

Keni kujdes në prepozicionimin vijues, lidhjes dhe punës së pajisjeve:

- Vendosni pajisjen në sipërfaqe që nuk rrëshqet!
- Mos e vendosni pajisjen në sipërfaqe të butë (për shembull mbulesë të leshtë për tavolinë).
- Keni kujdes hapjet për ventillacion të ajrit të mos janë të mbuluara! Mos vendosni asgjë drejt apo pran pajisjes.
- Vendosni pajisjen larg burimeve të nxehta, nga drita e drejtë e diellit dhe tjetër pajisje elektrike që mund të nxit pengesa nëpërmjet ndikimeve motorike apo magnetike.
- Lidhni kabllo të vetëm në hyrjet përkatëse/bashkuesit.
- Mbroni pajisjen nga lagështia, pluhuri, lëngjet korrozive dhe nga gazrat.
- Pastroni pajisjen me pëlhurë të butë, të lagët pasi ta ç'kyçni. Lëngjet korrozive dhe tretësit për pastrim nuk janë përkatës.
- Mos e përdorni pajisjen në hapësira të lagështa (për shembull banjë) apo në gaze potenciale shpërthyes.
- Pajisja mund të rregullohet vetëm nga ana e teknikëve të autorizuar për servisimin e të njëjtës.
- Përdorni vetëm bateritë e miratuara (AAA 1.5 V)!
Përdorimi i llojeve të tjera të baterive apo baterive me mbushje mund të jetë i rrezikshëm dhe të vijë deri në parregullsi apo dëmtim të pajisjes.
- Kujdesuni që bateritë të vendosni në gjinitë (anët) përkatëse!
- Mos i zhytni bateritë në ujë apo mos i hidhni në zjarr.
- Mos i shkatërroni bateritë. Kjo mund të sjellë deri tek lëshimi i elektroliteve kaustike.
- Mos bëni elektricitet të shkurtë të baterive (rrezik). Ikn elektricitetit të rastësishëm gjatë ruajtjes dhe transportit, për shembull me varrës për çelësa , pllaka metalike apo gjëra të ngjashme. Keni kujdes që bateritë të mos kenë kontakt me substanca të yndyrshme.
- Ruani bateritë të cilat nuk janë në telekomandë në ambalazh të izoluar.

Telekomi i Maqedonisë nuk merr përgjegjësi për përdorim jo përkatës të T-Home Media marrësit.

- Kyçje**
- Power**
 - pulla e kyç dhe e ç'kyç Media marrëzin
 - LED dioda**
 - kyçet kur Media marrësi punon

- Hyrtje të dhëna**
- Pulla me shifra**
 - për shënimin e numrave (për shembull numrat e kanaleve)
 - për shënimin e shkronjave, si për shkrimin e SMS mesazheve (për shembull gjatë kërkimit)
 - Delete**
 - e fshin atë që keni futur
 - Confirm**
 - e konfirmon atë që keni futur

- Volumi**
- Kontroll i zërit**
 - e rregullon volumin e zërit (V+: më shumë zë, V-: më pak zë)
 - Mute**
 - e kyç dhe e ç'kyç zërin

- Play shtizat**
- Timeshift**
 - e ndalon programin televiziv i cili momentalisht është në rrjedhë; sërish shtypni pullën që të vazhdoni me programin i cili rrjedh me pauzë kohore
 - shërben si pullë për lëshim dhe pauzë gjatë lëshimit të videos apo ndonjë materiali tjetër të incizuar
 - Stop**
 - e ngadalëson lëshimin e video përmbajtjes apo ndonjë materiali tjetër të incizuar
 - Wind**
 - shtepjt para ose prapa
 - Record**
 - e incizon programin drejt i cili momentalisht është në rrjedhë programon të incizohet program i cili më vonë do të imtohet
 - Skip back**
 - kthen mbrapa 7 sekonda
 - Skip forward**
 - kthen shpejt para 30 sekonda



- Navigacioni**
- Preview**
 - e hap dritaren Preview në pjesën e poshtme të TV ekranit dhe mund të kyçet me cilëndo pullë me shigjetë
 - ▲▼ Pullat me shigjeta lartë/poshtë (të futen shigjeta)**
 - për kërkim të programeve të cilat momentalisht emitojnë në kanale të ndryshme
 - ◀▶ Pullat me shigjeta djathtë/majtë (të futen shigjeta)**
 - për kërkimin e programeve të cilat më vonë do të emitojnë në kanalet përkatëse
 - Menu**
 - e hap menyën kryesore
 - Pullat për navigacion**
 - mundëzojnë kërkime të listave, menyve, EPG (Doracakut elektronik për programe), etj.
 - OK**
 - e vërteton zgjedhjen
 - Doracak për program**
 - e hap opens the Doracakun elektronik për programe(EPG)
 - Options**
 - mundëson gjerësi të funksioneve plotësuese, për shembull
 - në EPG
 - gjatë kërkimit
 - Exit**
 - e mbyll menyën apo teletekstin
 - Back**
 - kthehet një hap mbrapa në meny
 - Pullat me ngjyrë**
 - navigation të ekranit me teletekst
 - mundëson navigacion në aplikacione tjera (në përgatitje)
 - Change channel/Scroll**
 - i ndërron kanalet gjatë shikimit të televizorit
 - i ndërron faqet gjatë listave të gjata

- Të ndryshme**
- Teletext**
 - e hap ekranin me teletekst. Përdorni pullën Exit që sërish ta mbyllini teletekstin
 - Info**
 - paraqet informata plotësuese
 - për programet rrjedhëse dhe të vazhdueshme
 - për video materiale
 - TV/Radio**
 - pulla nuk ka funksionin - e qëlluar për përdorimin e fun. të cilat do të hyjnë në të ardhmen
 - Video on Demand**
 - hap VIDEO fushën
 - My recordings**
 - hap fushën MY RECORDINGS
 - Swap**
 - hidhet ndërmjet dy kanaleve të fundit të cilat shikohen

Udhëzimi për përdorimin e Media marrësit 300, lloj A
 Prodhimi: Korrik 2008

E edituar prej:
 Telekomit të Maqedonisë
 Rr. Orce Nikollov p.n.
 Shkup

Na vizitoni në shitoret e Telekomit të Maqedonisë
 Apo në Internet në: www.t-home.mk



Hyrje

Mirë se erdhët

Ju faleminderojmë që zgjodhët T-Home Media Marrësin 300 (Media Reciver 300) e Telekomit të Maqedonisë, I dizajnuar për përdorim vetëm në Maqedoni

T-Home Media Marrësin 300 (MM300) mund ta shfrytëzoni që të fitoni MaxTV shërbimin (Televizion nëpërmjet Internet protokollit (IPTV) dhe Video shërbimet (VoD) në televizorin Tuaj.

Ju lutemi që të ndani pak kohë që të njoftoheni me Media Marrësin e ri, që të mund të kënaqeni me më shumë orë zbavitje, me kualitet të lartë.

Që të mund ti shfrytëzoni të gjitha funksionet të cilat i siguron Media Marrësin duhet të keni:

- DSL internet lidhje nga T-Home
- Ruter (HGW) të lidhur me internet

Simbole të cilat shfrytëzohen për paralajmërime dhe informacione

Ky udhëzues për punë përmban paralajmërime të rëndësishme dhe informacione të dobishme. Këto paralajmërime dhe vërejtje informative janë drejtuar në dy mënyra të ndryshme sipas rëndësisë të së njëjtave:



Paralajmërim: Me rëndësi është të vihen re dhe të përcillen informacionet e identifikuara me këtë simbol për paralajmërim! Në të kundërt, mund të vijë deri në lëndime fizike ose dëmtim të pasurisë!

Vërejtje: Këto informacione sigurohen për dobinë Tuaj dhe duhet të respektohen dhe të ndiqen. Në këtë mënyrë do të pengohen gabime dhe defekte.

Përmbajtja

Hyrje	24
Mirë se erdhët.....	24
Simbole të cilat shfrytëzohen për paralajmërime dhe informacione	24
Përmbajtja	25
Përgatitja e Media Marrësit për punë	26
Përgatitje dhe kontroll.....	26
Instalimi dhe kyçja	28
Video lidhje për kualitet më të mirë të fotografisë	29
Detaje për lidhjet.....	30
Funksionimi i Media Marrësit.....	36
Telekomanda	36
Risetimi i Media Marrësit	36
Përdorimi i shërbimit.....	37
Shtesë	38
Garancioni	38
Zgjidhja e problemeve dhe locimi i gabimeve	38
Shërbimi teknik	39
Pastrim	39
Bateri për telekomandën	39
CE Simboli	39
Të dhëna teknike	40


Përgatitje e Media Marrësit për punë

Përgatitje dhe kontroll

Kjo kaptinë siguron kontroll të përgjithshëm dhe parësor të MM300. Pjesët e ardhshme sigurojnë udhëzime „hap pas hapi“, për përgatitjen e pajisjeve për përdorim dhe për lidhjen e pajisjeve tuaja audio dhe video në të njëjtin.

Kontroll i përmbajtjes së pakos

Që të siguroheni se pajisja mund të instalohet pa kurrfarë problemi, me rëndësi është ti keni të gjitha pjesët dhe ta keni në dispozicion pajisjen shtuese. Prandaj, me kujdes kontrolloni përmbajtjen e pakos. Pjesët e ardhshme individuale duhet të gjenden në pakon e marrur:




Nëse mungojnë pjesë ose ka pjesë të dëmtuara, Ju lutemi ta kontaktoni shërbimin tonë teknik (shihni pjesë "Shërbimi teknik në faqen 37")

Lokacioni i instalimit dhe përdorimi

MM300 është dedikuar për përdorim në hapësira të mbyllura dhe të thata me temperaturë prej 0°C deri më +40°C.



Paralajmërim: Asnjëherë mos e shfaqni aparatën në burime të drejta të nxehtësisë apo në dritë të drejtë diellore. Mbroni pajisjen nga lagështia, pluhuri, lëngjet korrozive dhe gazrat.




1. **On/Standby** – Shtype këtë pullë që ta kyçni pajisjen. Sërisht shtypni këtë pullë që ta leni MM300 në Standbye.
 2. **♪** - Kjo pullë momentalisht nuk funksionon (e dedikuar për funksione të cilat do të shtohen në të ardhmen)
 3. **Back** – Shtypni këtë pullë që të ktheheni një nivel më mbrapa në meny.
 4. **Pullat për navigacion (pullat me shigjeta)** – shfrytëzohen që të hapet lista e kanaleve të cilat janë në dispozicion dhe të lëvizni në listën e kanaleve televizive. Kur jeni në meny pullat e lëvizin zgjedhjen.
 5. **OK** – Shtypni këtë pullë që ta vërtetoni zgjedhjen apo atë që keni futur.
 6. **Menu** – Shtypni këtë pullë që ta hapni menynë kryesore.
 8. **Pullë për risetim** – Shtypni këtë pullë që ta risetoni pajisjen e cilësuar automatike të fabrikës.
 9. **HDMI port** – Kjo hyrje përdoret për lidhjen e HDTV Tuaj Televizor kompatibil me përdorimin e kablos së dhënë HDMI për lidhje.
 10. **LAN port** – përdoret për lidhjen e MM300 në Internet nëpërmjet pajisjes përkatëse (për shembull ruterit).
 11. **SCART Dalje** – Mund ta lidhni televizorin në SCART daljen nëpërmjet SCART kablos.
 12. **SCART hyrje** – Mund ta lidhni pajisjen Tuaj për aheng shtëpiak në këtë hyrje. Në atë rast televizorin lidhni në SCART daljen e MM300.
 13. **Video dalje (Video Out)** – Lidhni këtë port në televizor në portin Video IN.
 14. **Stereo dalje analoge** – mund të shfrytëzohet për lidhjen e stereo sistemit analog.
 15. **S-Video dalje** – shfrytëzohet për lidhjen e televizorit nëpërmjet S-Video hyrjes.
 16. **Audio dalje digjitale** – Ky port është i lidhur në hyrje optike kompatible në forcues apo hi-fi sistem, për shembull.
 17. **Audio dalje koaksiale** – Ky port është i lidhur me hyrje kompatible koaksiale në forcues apo në hi-fi sistem, për shembull.
 19. **Kyçje elektrike** – shfrytëzohet për lidhjen e kablos së shtuar për rrymë (220 V).
 20. **Ndërprerës për energji elektrike** – shfrytëzohet për kyçjen dhe ç'kyçjen e mbushësit për energji elektrike.
- 7 dhe 18 **USB port** –Shërben për lidhjen e USB pajisjes periferie.

Instalimi dhe kyçja

Diagrami për instalim

Diagrami vijues e ilustron vendosjen tipike të instalimit:

- Shfrytëzoni SCART kabllon e dhënë për lidhje të SCART OUT portit të MM300 me televizorin.
- Lidhni MM300 dhe ruterin me përdorimin e LAN kabllos së dhënë.
- MM300 pranon rrymë nëpërmjet lidhjes për energji elektrike.



Pjesa „Detaje për lidhjet,, në faqen 29 ju mundëson udhëzime „hap pas hapi“ për lidhjen e video dhe audiove të ndryshme.

Kyçje të Media Marrësit

Vërejtje: Duhet të vendoset Internet lidhje që të shfrytëzohet MaxTV.







1. Kyçni MM300 nëpërmjet ndërprerësit power në pjesën e prapme.
2. Ju lutemi të prisni disa sekonda të shihni se a do të ndriçohet ekranin i MM300. Nëse nuk ndodh ajo, kyçni MM300 me pullën e pjesës së parme. Pajisja tani e lexon softuerin operativ. Kjo mund të zgjasë disa minuta.
3. Kyçni televizorin.
4. Zgjedhni burimin përkatës të televizorit, më së shpeshti identifikohet si „Source„ (mund të paraqitet në burime të ndryshme varësisht nga lidhja që shfrytëzohet ndërmjet MM300 dhe televizorit).
5. Prisni derisa „Start Screen„ shfaqet në televizor.

Vërejtje: Pas kompletimit të rutinës për kyçje, Media Marrësi mund të kontrollohet vetëm me përdorimin e telekomandës.

Video lidhje për kualitet më të mirë të fotografisë

MM300 juaj siguron gjerësi të video hyrjeve që kualiteti i fotografisë në mënyrë të konsiderueshme ndryshon. Informacionet e radhës do të ju ndihmojnë ta bëni vendimin e duhur për atë se cila video hyrje është përkatëse për televizorin Tuaj.

Ju lutemi ta kontrolloni udhëzimin e dhënë për punë për televizorin të zbuloni cilat hyrje ekzistojnë në televizor dhe cilat standarde për transmetim i mbështet i njëjti.

Standard për transmetim	Kualiteti i fotografisë	Lidhja Media marrësit - televizori
HDMI 	*****	Nëse televizori është i pajisur me HDMI hyrjen: Lidhni hyrjen HDMI në televizorin dhe MM300 me përdorimin e kablos së bashkangjitur HDMI.
HDMI me DVI-Adapter 	*****	Nëse televizori Juaj nuk është i pajisur me HDMI hyrje por ka DVI hyrje që mbështet HDCP standard: Lidhni DVI hyrjen e televizorit me HDMI hyrjen e MM300 me përdorimin e HDMI kablos së bashkangjitur me HDMI-DVI adapteri përkatës (nuk është bashkangjitur).
SCART RGB 	***	Nëse televizori është i pajisur me SCART hyrje që përmban RGB: Lidhni SCART hyrjen në televizor dhe SCART OUT hyrjen e MM300 me përdorimin e SCART kablos së bashkangjitur.
S-video 	**	Nëse televizori është pajisur me S-Video hyrje: Lidhni këtë hyrje me S-Video hyrjen e MM300 me përdorimin e kablos S-Video (nuk është i bashkangjitur).
SCART Composite 	*	Nëse televizori është i pajisur me SCART hyrje i cili nuk mbështet RGB: Lidhni SCART hyrjen e televizorit dhe SCART OUT hyrjen e MM300 me përdorimin e SCART kablos së bashkangjitur. Lidhja atëherë bazohet në standard kompozit.
Composite 	*	Nëse televizori është i pajisur me hyrje kompozite: Lidhni hyrjen kompozite me MM300 me përdorimin e kablos kompozite. (nuk është i bashkangjitur).



Detaje për lidhjet

Kjo pjesë siguron informata në detaje për të gjitha hyrjet e MM300 dhe qëllimin e tyre.

Përdorimi i LAN hyrjes

LAN hyrja e MM300 mund të shfrytëzohet për sigurimin e qasjes deri tek MaxTV. Që të siguroheni se MM300 është mirë i lidhur për ruterin, vini re këtë:

LAN hyrja ndodhet në pjesën e prapme të MM300 në të majtë nga SCART kyçjet.



Si ta vendos?

Futni njërin skaj në kabllo e dhënë rrjetore në LAN hyrjen e MM300. Keni kujdes që në mënyrë të përshtatshme të hyjë në vend.


Përdorimi i HDMI hyrjes

HDMI ("High Definition Multimedia Interface") është interfejs digjital i cili mundëson video rezolutë deri më 1080i me një lidhje.

Nëse keni televizor kompatibil me HDMI, mund ti kënaqeni të gjitha përfitimeve nga kjo teknologji inovative.

Ku është hyrja?

HDMI gjendet në pjesën e prapme të MM300 në anën e majtë nga LAN hyrja.



HDMI kabloja për koneksion



HD televizor (HDTV)

Si ta vendos?

Nëse keni televizor kompatibil me HDMI, lidhni HDMI hyrjen e televizorit dhe MM300 me përdorimin e HDMI kablos së bashkangjitur. Kontrolloni se a është i lidhur në mënyrë të përshtatshme skaji tjetër i HDMI kablos me HDMI hyrjen e televizorit.


Vërejtje: Nëse e përdorni HDMI hyrjen, nuk mund ti shfrytëzoni SCART hyrjet e MM300. Momentalisht, audio sinjalet mund të barten me stereo kualitete nëpërmjet HDMI hyrjes. HDMI hyrja është e qëlluar për bartjen e sinjaleve (jo për futjen e sinjaleve).

Përdorimi i SCART hyrjeve

SCART hyrjet mundësojnë lidhje të aparateve periferie (p.sh. DVD aparateve apo video rekorderëve) në televizor nëpërmjet MM300. SCART standard mundëson kualitet analog audio dhe video gjatë së cilës edhe audio dhe video sinjalet barten nëpërmjet portës së njëjtë.

Ku janë hyrjet?

Dy SCART hyrjet janë në pjesën e prapme të MM300. Dy hyrjet më të mëdha janë në pjesën e prapme. Secila hyrje ka anë anësore.



Si ti vendosi?

Lidhni DVD aparatin tuaj, video rekorderin apo ndonjë aparat të ngjashëm në MM300 nëpërmjet SCART IN hyrjes. Për këtë ju duhet SCART kablllo plotësuese për lidhje. Shfrytëzoni SCART kablllon e dhënë për lidhjen e SCART OUT portës së MM300 me SCART IN hyrjen e televizorit.


Vërejtje: Nëse shfrytëzohet SCART hyrja, nuk mundet njëkohësisht të shfrytëzohet HDMI hyrja.

Përdorimi i Video Out portës

Video Out porti është format standard për video dalje. Video Out bart vetëm video sinjale. Që të transmetohet zëri përkatës për video sinjalet, duhet të lidhni televizor, forcues apo hi-fi sistem në njërin nga audio daljet e MM300.. Informata Plotësuese për lidhjen e aparatit audio digjitale janë dhënë në faqen 21.

Ku është hyrja?

Video Out hyrja ndodhet në pjesën e prapme të MM300 ndërmjet SCART kyçjeve dhe S-Video portit.



Si ta vendos?


Vendoni Video Out kablion në Video Out daljen e MM300. Keni kujdes në ngjyrat e kabllos (e verdha me të verdhën). Lidhni skajin tjetër të kabllos me Video portën e televizorit apo monitorit. Përdorni audio kabllo përkatëse për lidhjen e audio daljes së MM300 me televizorin, forcuesin, hi-fi sistemin apo aparat të ngjashëm (ngjyrat e shënuara këtu: e kuqja me të kuqen, e bardha me të bardhën).

Përdorimi i S-Video portës

S-Video është format standard për video dalje. S-Video bart vetëm video sinjale. Që të bartet zëri përkatës për video sinjalet duhet të lidhni televizor, forcues apo hi-fi sistem një njëjërën nga audio daljet e MM300.

Ku është hyrja?

S-Video Hyrja gjendet në pjesën e pasme të MM300 në të djathtë nga Video Out porta



Si ta vendos?


Lidhni S-Video kabllon për lidhjen e S-Video daljes së MM300 me hyrjen e televizorit apo monitorit. Përdorni audio kabllo përkatëse për lidhjen e audio daljes së MM300 me televizorin, forcuesin, hi-fi sistemin apo ndonjë aparat të ngjashëm (ngjyrat e shënuara këtu: të kuqen me të kuqen dhe të bardhën me të bardhën).

Përdorimi i audio hyrjeve Digjitale

Që të arrihet kualitet më i mirë i zërit, MM300 mund lehtë të lidhet në hi-fi sitem digjital, në forcues digjital apo aparat kompatibil. Lidhja mund të bëhet me përdorimin e kablllos koaksiale apo lidhjes optike.

Ku janë hyrjet?

Audio hyrjet digjitale (koaksiale dhe optike) ndodhen në pjesën e pasme të MM300, në pjesën qendrore, pranë USB portës.



Si përdoret?

Lidhni kabllon koaksiale apo kabllon optike drejt nga audio sistemi Juaj (hi-fi sistemi, forcues apo diçka të ngjashme) në hyrjen koaksiale apo audio hyrjen optike të MM300.



Funksionimi i Media Marrësit

Telekomanda

MM300 kontrollohet me përdorimin e telekomandës.

Radhitja e funksioneve të pullave të telekomandës dhe kontrolli i funksioneve të cilat janë në dispozicion janë dhënë në pjesën e pasme të faqes së parë.

Drejtimi i drejtë i telekomandës bart sinjale infra të kuqe deri tek MM300. Senzori i cili i pranon sinjalet është i vendosur në pjesën e parme të MM300. Gjithmonë telekomandën drejtoni kah pjesa e parme e pajisjes.



Risetimi i Media Marrësit

Me shtypjen e pullës për risetim, të gjitha cilësimet e shfrytëzuesit risetohen në gjendje automatike në të cilën është lënë MM300.

Pulla për risetim gjendet në pjesën e prapme të MM300 në të majtë nga HDMI hyrja. Ndiqni hapat në vijim për risetimin e MM300:


1. Ç'kyçni MM300 me Power ndërprerësin në pjesën e prapme të pajisjes.
2. Shtypni dhe mbani Pullën për risetim, dhe derisa e bëni atë sërish kyçni MM300 me përdorimin e Power ndërprerësit.
3. Mesazhi për funksionimin e risetimit paraqitet në televizor. Tani lëshoni pullën për risetim.
4. Ndiqni instruksionet të cilat do të paraqiten në ekran.




Paralajmërim: I gjithë materiali i incizuar në hard diskun e MM300 gjithashtu fshihet!



Përdorimi i shërbimit

Fillimi i shërbimit


1. Këqni televizorin dhe Media Marrësin.
2. Zgjedhni burimin përkatës të jashtëm të televizorit më së shpeshti i identifikuar si "Source" (MaxTV mund të paraqitet në burime të ndryshme, mund të paraqitet në burime të ndryshme varësisht prej lidhjes që shfrytëzohet ndërmjet MM300 dhe televizorit)..
3. Shtypni pullën që ta hapni menyën  kryesore të MaxTV.

Navigacion nëpër meny

1. Shfrytëzoni pullat për navigacion që të lëvizni nëpër pjesët e menysë. Shigjeta tregon në pjesën e menysë në të cilin momentalisht gjendeni.
2. Lëvizni nëpër opsione të ndryshme në pjesë të menysë me përdorimin e pullave për navigacion. Momentalisht opsioni i zgjedhur në menyën e shënuar me ngjyrë magnete.
3. Vërtetoni zgjidhjen e opsionit në meny me shtypjen e .

Vërejtje: Shtypni pullën që  të ktheheni një hap mbrapa në meny . Sërisht shtypni pullën që ta  mbyllni menyën.

Ç'kyçje e Media Marrësit

1. Shtypni  që ta leni MM300 në Standby. LED dioda kyçet kur Standby është i aktivizuar.
2. Ç'kyçni televizorin.

Vërejtje: Media Marrësi duhet të jetë i kyçur në Standby që ti incizoj programet të cilat janë të programuara.

Mbrojtje juridike për fëmijë dhe persona të rinj

T- Home i jep jashtëzakonisht rëndësi të madhe mbrojtjes juridike të fëmijëve dhe personave të rinj. Prandaj, në pajtueshmëri me Ligjin për fëmijë dhe persona të rinj përmbajtjet të cilat nuk janë të përshtatshme janë të bllokuara për fëmijë dhe persona të rinj.

Shtesë

Garancioni

Në rast të defektit, shfrytëzuesi ka të drejtë në rregullimin apo ndërrimin e prodhimit.

Shfrytëzuesi duhet menjëherë ta informoj provajderin për defektet.

Dëmi i bërë si rezultat i udhëheqjes, punës apo ruajtjes jo të drejtë, fuqisë së madhe apo ndikimeve tjera të jashtme është i përjashtuar nga kushtet e garancionit, siç është kushti për materiale harxhuese të pajisjes, si për shembull bateri me mbushje.

Nëse ekziston dyshim për dëm në lidhje me garancionin i cili e përfshin pajisjen tonë terminale, paraqituni në numrin e telefonit pa pagesë për ndihmë teknike 0800 12345.

Zgjidhja e problemeve dhe locimi i gabimeve

Nëse pajisja nuk punon siç duhet, së pari lexoni informacionet në tabelën e poshtme që të përpiqeni ta zgjidhni problemin.

Problemi	Arsyeja e mundshme	Zgjidhja
Nuk ndriçon dioda në pjesën e parme të aparatit.	Kabloja elektrike nuk është kyçur në mënyrë të drejtë Ndërprerësi është i ç'kyçur.	Kyçeni kabllo në mënyrë të drejtë. Kyçni ndërprerësin në anën e pasme të aparatit.
Asgjë nuk shfaqet në televizor.	Aparati është në Standby. Nuk ka lidhje ndërmjet MM300 dhe televizorit.	Kyçni aparatin. Kontrolloni lidhjen ndërmjet MM300 dhe televizorit. Zgjedhni rregulloren AV kanal.
Nuk ka zë.	Audio, SCART apo HDMI kabllo nuk janë lidhur në mënyrë të drejtë.	Kontrolloni lidhjen.
	Volumi i tonit është rregulluar në 0.	Zgjedhni nivel më të lartë të volumit të zërit.
	Zëri është ç'kyçur.	Sërish shtypni pullën Mute
Telekomanda nuk punon.	Drejtoni drejt telekomandën.	Drejtoni telekomandën kah pjesa e parme e pajisjes.
	Bateritë janë të zbrazëta ose janë vendosur në mënyrë jo të rregullt	Ndërroni bateritë apo vendoni drejt.
Videot nga VoD tregohen me kualitet të keq.	Materiali është i mbrojtur me të drejtë autoriale për lidhjen e pajisjes DVD/video rekorderit.	Lidhni televizorin direkt me MM300

Më shumë informata kanë qasje në ueb faqen në Internet: <http://maxtv.mk/al>. Nëse problemi akoma është prezent, Shërbimi teknik i Telekomit të Maqedonisë ka qasje për ndihmë.

Shërbimi teknik

Këshilla plotësuese dhe ndihmë për konfigurimin e MP300 mund të merrni nëpërmjet linjës kujdestare 0800 12345.

Pastrim

Pastrim- kur ka nevojë


Pastroni aparatin me pëlthurë të lagur pak apo me pëlthurë antistatike. Ikni përdorimit të pëlthurave të thata apo të lagëta! Asnjëherë mos përdorni tretës, mjete apo ilaç për pastrim! Ato e dëmtojnë pajisjen. Asnjëherë mos e lëshoni pajisjen në lëngje dhe mos derdhni lëngje mbi të !!

Bateri për telekomandën

Për telekomandën janë të nevojshme dy bateri (lloj AAA 1.5 V, të dhëna me materialin e bashkangjitur).

Vendoni bateritë në telekomandë në këtë mënyrë:

1. Hapeni kapakun në pjesën për bateri me shtyrjen e rezës kah maja dhe tërhiqni dhe hiqni kapakun.
2. Vendoni bateritë në vendin për bateri.. Kujdesuni që bateritë ti vendoni në gjinitë përkatëse. Pozita përkatëse është drejtuar në pjesën e poshtme të vendit për bateri.
3. Vendoni majën e kapaku mbrapa në shkrirësen dhe shtypni të poshtë derisa nuk flenë në pozitën përkatëse.



Vërejtje: Nëse, vendosni të përdorni bateri të cilat mbushen në vend të baterive standarde, keni kujdes karakteristikat elektrike të janë përkatëse me karakteristikat e baterive standarde. Bateritë të cilat mbushen shpesh kanë mbushje të shkurtës e cila shpesh mund të shpie deri tek funksionimi jo i drejtë i pajisjes.

CE Simboli

Kjo pajisje i plotëson kërkesat e parapara me Direktivën e EU: 1999/5/E3, direktivë për radio pajisje dhe pajisje terminale telekomunikuese dhe pranimi reciprok i kualifikimit të tyre.

Të dhëna teknike

Të dhëna për prerformancat

Sistem operativ:	Windows CE
Sistem sigurues:	MS DRM; Macrovision
Funksionimi:	Telekomandë infra e kuqe
Gjuha:	Gjermanisht
Porte rrjetore:	10/100 Mbit/s Ethernet
Telekomanda:	Infra e kuqe
Audio:	AAC, MPEG-1 (MP3), Dolby AC3
Video:	MPEG-2, MPEG-4 (H264), VC-1
Azhurnimi:	Nëpërmjet rrjetit DSL
Media procesor:	Sigma Designs SMP 8634
Memorie:	128 MB DRAM
Deponim i mediumit:	160 GB hard disk
Ftohje:	Aktive, me ventilator

Bashkues për lidhje

Audio analoge:	2 x RCA, Stereo (L, R)
Audio digjitale (S/PDIF):	1 x RCA (koaksiale), 1 x TosLink (optike)
Ethernet:	1 x RJ-45, 10/100 Mbit/s
HDMI:	HDMI 1.1 co HDCP me procesor për mbrojtje nga kopjimi për HDTV
TV SCART:	Stereo audio, RGB/CVBS (FBAS)
Video SCART:	Stereo audio, RGB/CVBS (FBAS)
S-Video:	1 x Mini DIN
Video Out (kompozitive):	1 x RCA
USB:	2 x USB 2.0

Të dhëna të përgjithshme

Mbushje hyrëse:	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Mbrojtje:	Siguresë të brendshme
Rrymë elektrike harxhuese:	Maksimalisht: 30 W
Gjatë punimit: 17 W	
Në Standby: 12 W	
Ndërprerës për rrymë elektrike:	Ndërprerës për rrymë të pandryshuar të pjesës së pasme të pajisjes, Kyçje/Ç'kyçje
Video standarde:	PAL, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
Kushte në hapësirë:	+0 °C do +40 °C, 8% deri 95% lagështi relative (jokondenzuese)
Pesha:	2.90 kg (pa vegla dhe paketime plotësuese)
Dimensione:	348 mm x 70 mm x 275 mm (W x H x D)